

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволено жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Бр. 02-822/1

22 септември 2017 година

Скопје

в.д. Директор,

Агим Муртезанов, с.р.**2714.**

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 1 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво (Одлука бр.09-1620/1 од 31.8.2017 година), донесена од Советот на Општина Кочани, објавена во („Службен гласник на Општина Кочани“) бр.08/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот инспекторат за локална самоуправа – Скопје, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на општина Кочани објавени во („Службен гласник на Општина Кочани“) бр.08/2017, кои Градоначалникот на Општина Кочани согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Орган на 19-09-2017 година, и утврди дека Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, (Одлука бр.09-1620/1 од 31.8.2017 година, донесена од Советот на општина Кочани, не е во согласност со членовите 20, 21, 22, 25 и 28 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.05/02.

Од фактите утврдени при извршениот вонреден инспекциски надзор на ден 20.09.2017 година, на законитоста на одлуката и над постапката на донесувањето (според член 5 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа) на Одлуката бр.09-1620/1, и другите активности преземени од страна на инспекторот, кој го составил Записникот со арх.бр.08-347/1, како и по добивање на бараната дополнителна документација, од претставникот на општина Кочани, е констатирано дека гореспомнатата одредба не е во согласност со член 22 став (1), точките 1-13 став (2) и став (3) од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.05/02, бидејќи во истиот член не им

е дадено надлежност на членовите на Советите на општините и општините во градот Скопје за да носат одлуки за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Кочани, бидејќи таа надлежност е на органите од централната власт.

Запрената одлука не е законита, бидејќи Советот на општина Кочани, ја донел Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, без исполнување на законските одредби од член 9, како и без претходно обезбедени финансиски средства за организирање на референдум, во согласност со член 62 став (1) и став (2) од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните („Службен весник на РМ“) бр.81/05.

Со оглед на тоа дека Советот на општина Кочани, со запрената Одлука за организирање на референдум на локално ниво во општина Кочани, (Одлука бр.09-1620/1 од 31.08.2017 година, донесена од Советот на општина Кочани, кое со закон не е пропишано, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“) бр.158/10, 187/13 и 43/14. Одлучи како во диспозитивот.

Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“) и на web страната на МЛС во делот на ДИЛС.

Доставено до: Градоначалникот на општина Кочани и Претседателот на Совет на општина Кочани.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение е дозволено жалба до Државна комисија за одлучување во втор степен од областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Бр. 02-817/1

22 септември 2017 година

Скопје

в.д. Директор,

Агим Муртезанов, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

2715.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец август

2017 година, во однос на месец јули 2017 година, е повисока за 0,4 %.

2. Правото на пораст на платите за месец август 2017 година, во однос на месец јули 2017 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, изнесува 0,2%.

Министер,
Мила Царовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017135